



Број на штета	
Датум на прием	
Број на полиса	

Ве молиме внимателно прочитајте и пополнете го овој образец како би можеле Вашето оштетно побарување да го решиме согласно со полисата на осигурување која ја имате

ПРИЈАВА ЗА ШТЕТА – осигурување на кредити - CPI

Податоци за осигуреникот

Име и презиме			
ЕМБГ/ЕДБ			
Адреса за контакт			
Телефон за контакт			
Е-маил			
Вработен во (назив на фирма)			
Број на трансакциска сметка		Банка	

Се бара надомест за (да се заокружи)

Смрт од последица на несреќен случај	трајна целосна неспособност за работа	привремена целосна неспособност за работа	Невработеност
--------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------

По основ на	Полиса број	Траење на осигурувањето од-до
Осигурување на кредити		

Опис на настан – причина за невработеност

Датум на настан	
Дали осигуреното лице е осигурано и во друга компанија	
Причина за смртта	
Дали постои сомневање дека смртта е последица на самоубиство или последица од трето лице	
Дали е извршена обдукција	
Дали е спроведена истрага	
Од кога е почнато лекувањето, која болница и лекар	
Кога и каде е случена незгодата	
Дали осигуреното лице било под дејство на алкохол или други наркотични средства	
Дали осигуреното лице ја предизвикало несреќата	
Дали смртта/целосна работна неспособност е предизвикана од физичка пресметка	

Во случај на смрт или целосен инвалидитет по случена сообраќајна незгода

Тип, марка на возило кое ја предизвикало незгодата	
Регистарски бр. на возилото кое ја предизвикало незгодата	
Име и презиме на возач/сопственик	
Дали повредениот е здравствено осигуран	
Дали е извршен увид од страна на МВР	

Согласно Законот за заштита на личните податоци заради остварување на моето право за надомест на штета изјавувам дека сум согласен/на Кроација Осигурување А.Д. Друштво за неживотно осигурување, Скопје да ги употреби, обработи, регистрира, зачува, ажурира и сл. Личните одатоци наведени во пријавата;

Изјавувам дека сум согласен за истите цели да се направат фотокопии од моите лични документи и тоа: (означете)

Лична карта/ пасош возачка дозвола/ здрав. лег. сообраќајна книшка транс. сметка

Согласен/на сум за потребите на постапката, осигурувачот/ обработувачот, да изврши пренос на моите лични податоци во други држави членки на ЕУ или во земји кои не се членки на ЕУ, со претходно одобрение од Дирекцијата за заштита на лични податоци; Доколку оштетениот во овој образец го наведе бројот на својот мобилен телефон, согласен е да добива СМС пораки за статусот на пријавената штета, а со наведување на е.маил адреса се согласува комуникација по предметната штета да се води по електронски пат.

Запознаен/на сум со моето право на увид, информација или исправка на лични податоци согласно одредбите од ЗЗЛП на РМ;

Запознаен/ на сум дека податоците од оваа пријава се деловна тајна за Друштвото согласно ЗЗЛП на РМ и ЗСО на РМ како и останатите закони и подзаконски акти.

Со мојот потпис ја потврдувам вистинитоста и веродостојноста на наведените податоци во оваа пријава.

Потпис/ печат за правно лице/ на оштетениот/ осигуреникот

Во _____ датум _____